

<http://www.akademik.mk>

Тема (<http://www.akademik.mk/category/tema/>) Судење (/sudenja) Интервју (<http://www.akademik.mk/category/intervju/>) Блог (/blog)
Сервисни информации (/servisni-informacii) Правна литература (<http://www.akademik.mk/pravna-literatura/>)

Академик обуки (<http://www.akademik.mk/category/akademik-obuki/>) Академик + (<http://www.akademik.mk/category/akademik-plus/>)

Скопје 17°

Сподели



<http://www.akademik.mk/ssnm-mim-i-iks-go-poddrzhuvaat-protetot-na-znm-i-baraat-fer-i-pravichno-sudene-za-bozhinovski&via=akademik>



[in](https://www.linkedin.com/company/akademik.mk) (<https://www.linkedin.com/company/akademik.mk>)

Актуелно (<http://www.akademik.mk/category/aktuelno/>) / Август 31, 2016 1:11
(<http://www.akademik.mk/ssnm-mim-i-iks-go-poddrzhuvaat-protetot-na-znm-i-baraat-fer-i-pravichno-sudene-za-bozhinovski/>)

ССНМ, МИМ и ИКС го поддржуваат протестот на ЗНМ и бараат фер и правично судење за Божиновски

Во заедничкото соопштение тие најавуваат дека утре ќе го поддржат протестот пред Основниот суд Скопје 1 - Скопје, каде што треба да започне судењето за Божиновски.



(<http://www.akademik.mk/wp-content/uploads/2016/04/Zoran-Bozinovski-01.jpg>)

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Македонскиот институт за медиуми и Институтот за комуникациски студии го поддржуваат Здружението на новинарите на Македонија во напорите за обезбедување на фер и правично судење за новинарот Зоран Божиновски. Во заедничкото соопштение тие најавуваат дека утре ќе го поддржат протестот пред Основниот суд Скопје 1 – Скопје, каде што треба да започне судењето за Божиновски.

„ССНМ, МИМ и Институтот за комуникациски студии јавно и недвосмислено го поддржуваат Здружението на новинарите на Македонија во напорите да обезбеди фер и правично судење за Зоран Божиновски. Правниот систем во Македонија не смее да се користи за политичка одмазда и за пресметка со

ТОП СОВЕТИ

([HTTP://WWW.AKADEMIK.MK/CATEGORY/TOP-SOVETI-ZA-ADVOKATI/](http://www.akademik.mk/category/top-soveti-za-advokati/))

Корисни совети за младите правници за градење на нивната кариера


(<http://www.akademik.mk/korisni-soveti-za-mladite-pravnitsi-za-gradene-na-nivnata-kariera/>)

ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА (KNIGA)



199 Обрасци на договори од трговското работење и од имотното право

(<http://www.akademik.mk/kniga/199-obrastsi-na-dogovori-od-trgovskoto-rabotene-i-od-imotnoto-pravo/>)




Akademik 8447 допаѓања

LEGAL 2016 RISK MANAGEMENT Hotel Aleksandar Palace

Ми се допаѓа страницата Сподели

На 386 пријатели им се допаѓа ова



неистомислениците. Правото на фер судење е базично човеково право и државата треба да го обезбеди тоа право за сите граѓани на Република Македонија“, се вели во соопштението од ССНМ, МИМ и ИКС.

Зоран Божиновски се наоѓа во притвор откако во април годинава беше екстрадиран од Србија во земјава. Според обвинителниот акт кој го поднесе Обвинителството за организиран криминал и корупција, Божиновски се товари дека ги сторил кривичните дела: злосторничко здружување од чл. 394 ст. 2, шпионажа од чл. 316 ст. 3 в.в. со чл. 45 и уцена од чл. 259 ст. 2 в.в. ст. 1 в.в. со чл. 19 од Кривичниот законик.

Божиновски првично беше опфатен во предметот „Шпион“, но бидејќи беше недостапен, предметот за него беше раздвоен. За „Шпион“ Основниот суд Скопје 1 – Скопје донесе пресуда која беше обжалена пред Апелациониот суд. Во меѓувреме, надлежноста над предметот ја презеде Специјалното јавно обвинителство, кое исто така утре на јавната седница во Апелација, треба да се произнесе за наводите во жалбите на одбраната.

Тагови: [ЗНМ \(http://www.akademik.mk/tag/znm/\)](http://www.akademik.mk/tag/znm/), [Зоран Божиновски \(http://www.akademik.mk/tag/zoran-bozhinovski/\)](http://www.akademik.mk/tag/zoran-bozhinovski/), [Основен суд Скопје 1 \(http://www.akademik.mk/tag/osnoven-sud-skopje-1/\)](http://www.akademik.mk/tag/osnoven-sud-skopje-1/), [протест \(http://www.akademik.mk/tag/protest/\)](http://www.akademik.mk/tag/protest/)

Ми се допаѓа Сподели 0 Tweet G+1 0

0 коментари

Сортирај по: Најстари ▼



Додај
коментар...

Facebook Comments Plugin

ПОВРЗАНО

[Судење „Монструм“:
Сведочеа оштетените
лица – семејс...](http://www.akademik.mk/sudenje-monstrum-prodolzhuvane-soslushuvaneto-na-svedotsite-i-oshtetenite-lica-semejs-1/)

[ФОТО: Цариниците
открија обиди за шверц
на разна стока](http://www.akademik.mk/foto-tsarinitsite-otkrija-obidi-za-shverts-na-razna-stoka-4/)
(http://www.akademik.mk/foto-tsarinitsite-otkrija-obidi-za-shverts-na-razna-stoka-4/)

[Амбасадор на Стејт
департаментот и порачува
на македонската...](http://www.akademik.mk/ambasador-na-stejt-departmentot-i-porachuva-na-makedonskata-vlast-da-gi-branitor-protivvalishte-na-bite-ma-vo-ohrid-3/)

[на-stejt-departmentot-i-
porachuva-na-
makedonskata-vlast-da-gi-
branitor-protivvalishte-
na-bite-ma-vo-ohrid-3/](http://www.akademik.mk/ambasador-na-stejt-departmentot-i-porachuva-na-makedonskata-vlast-da-gi-branitor-protivvalishte-na-bite-ma-vo-ohrid-3/)
(http://www.akademik.mk/ambasador-na-stejt-departmentot-i-porachuva-na-makedonskata-vlast-da-gi-branitor-protivvalishte-na-bite-ma-vo-ohrid-3/)

[Министерството за
правда објави нова листа
на лиценцирани ...](http://www.akademik.mk/ministerstvoto-za-pravda-objavi-nova-lista-na-litsentsirani-medijatori-1/)

[za-pravda-objavi-nova-
lista-na-litsentsirani-
medijatori/](http://www.akademik.mk/ministerstvoto-za-pravda-objavi-nova-lista-na-litsentsirani-medijatori-1/)
[СООЧУВАЊЕ НА СРБИЈА
И ХРВАТСКА ВО ХАГ:
Иницира расправата ...](http://www.akademik.mk/soochuvane-na-srbija-i-hrvatska-vo-hag-pochnuva-raspravata-protivtuzhbata-za-intervju-4/)
(http://www.akademik.mk/soochuvane-na-srbija-i-hrvatska-vo-hag-pochnuva-raspravata-protivtuzhbata-za-intervju-4/)

[Тема \(http://www.akademik.mk/category/tema/\)](http://www.akademik.mk/category/tema/)

[Судење \(/sudjenja\)](http://www.akademik.mk/category/sudjenja/)

[Интервју \(http://www.akademik.mk/category/intervju/\)](http://www.akademik.mk/category/intervju/)

[Блог \(/blog\)](http://www.akademik.mk/category/blog/)

[Сервисни информации \(/servisni-informacii\)](http://www.akademik.mk/category/servisni-informacii/)

[Правна литература \(http://www.akademik.mk/pravna-literatura/\)](http://www.akademik.mk/category/pravna-literatura/)

[Академик обуки \(http://www.akademik.mk/category/akademik-obuki/\)](http://www.akademik.mk/category/akademik-obuki/)

[Академик + \(http://www.akademik.mk/category/akademik-plus/\)](http://www.akademik.mk/category/akademik-plus/)